

ВТОР УПИСЕН РОК НА ФДУ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

На Факултетот за драмски уметности , во ВТОРИОТ уписен рок во учебната 2021/2022 година ќе се запишуваат студенти на студиската програма за :

1. Продукција (8 семестри) - 5 студенти со кофинансирање со надоместок од 400 EUR.

I. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус академски студии, на академски студии од областа на уметностите и на прв циклус стручни студии имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Во академската 2021/2022 година на прв циклус академски и стручни студии, како и на академски студии од областа на уметностите, право на запишување имаат и кандидати кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири години во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година).

Конкурсот е објавен на www.ukim.edu.mk и www.fdu.ukim.edu.mk.

II. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средно образование и според проверка на знаења и умеења во I уписен рок

	прв рок
Пријавување на кандидатите	14 и 15.9.2021
Проверка на знаења и умеења	17.9.2021
Објавување на прелиминарна ранг-листа со резултати од проверка на знаењата и умеењата и успехот од средно образование	23.9.2021
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	24.9.2021
Запишување на кандидатите	27.9.2021

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од IKNOW – системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на **upisi-fdu@ukim.edu.mk**.

Во предмет (**Subjekt**) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

1. пријава за запишување(образец А1)
2. електронска пријава(од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. 1 фотографија
8. потврда за уплата на :
 - Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161;Конто 722313 00)
 - 1500 денари на жиро-сметката на Факултетот за драмски уметности, за полагање на п испит

ЛОГО		НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ		ПРИМАЧ	
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ		НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ	УКИМ - Факултет за драмски уметност
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ		БАНКА НА ПРИМАЧОТ	НБРСМ
ТРАНСАКЦИЈСКА СМЕТКА		ТРАНСАКЦИЈСКА СМЕТКА	1000000000063095
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)		ИЗНОС	МКД 1500,00
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ -ЗАДОЛЖУВАЊЕ		УПЛАТНА СМЕТКА	
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА	Уплата за полагање приемен испит	СМЕТКА НА КОРИСНИК	
ПОТПИС		1600104324 788 13	
		ПРИХОДНА ВИНФРА И ПРОГРАМА	
		723013 41	
		НАМИН	
		ДАТУМ НА УПЛАТА	
		МЕСТО НА УПЛАТА	

образец ПП50